

ПЕНАЛОТ КОЈ ЌЕ ГО ШУТИ ГОЛ ИЛИ АВТОГОЛ?

Црно му било пишано на Александар Турунџе, но црно ѝ било пишано и на работничката класа во оваа држава. Немоќни пред доброосмислените игри и пред избори, за кои однапред се знае резултатот, работниците продолжија да тонат во сè поголема бедотија. Оној кој четири години изигруваше херој и тврдеше дека се бори за работничките права, повторно ја доби битката. Ванчо Муратовски е старо-новиот лидер на Сојузот на синдикатите на Македонија. Во синдикалната фотелја ќе ужива и во новиот мандат. Да, во вистинска смисла на зборот ќе ужива во удобната фотелја, но дали ќе излезе да прошета по фабриките, оние мал-



"КРИТИКУВАЈТЕ МЕ ЗА ОНА ШТО НЕ ГО РАБОТИМЕ ДОБРО, НЕМОЈТЕ ДА КРИТИКУВАТЕ ДАЛИ МУРАТОВСКИ КУПУВАЛ МЕБЕЛ И ДАЛИ СО СЕБЕ НОСЕЛ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ", ВАНЧО МУРАТОВСКИ

■ Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА

куте кои сè уште работат, за да види во каква положба се оние за кои тој треба да се бори? Ќе се појави ли и на протестите на стечајните работници, ќе ги поведе ли во офанзивна борба против владејачката гарнитура? По сè изгледа, овие прашања се утопистички, а нивниот позитивен одговор е далеку од реалноста. Во едни вакви услови и со ваков лидер, нема излез за работниците!

Досегашниот, но и сегашен лидер, Муратовски, во изминатиов период наместо со работничките права, се занимаваше со единството или подобро речено неединството во ССМ. Еден гранков синдикат, Синдикатот за образование, наука и култура го напушти старото јато, а не-

ма да биде ништо чудно, ако во претстојниот период тоа го направат и дел од останатите гранкови синдикати. Сегга ССМ е во длабока кома, исполитизиран и ја изгуби насоката на дејствување. Актуелниот Муратовски четири години тактизираше со власта, но не успеа доволно доб-

ро да ѝ се додвори за да си обезбеди амбасадорско место. Не успеа ниту да ги потпише колективните договори со Владата и со работодавците, но затоа, пак, го прифати новиот работнички Закон, чии негативни последици допрва ќе ги чувствуваат работниците.

РОБОВИ

Во едни вакви околности не се постигнува обединување на работниците. Се манипулира со нивните права. Наместо работничката класа да ја однесеме чекор напред, ние ја вративме во феудално општество. Работниците станала робови на работодавците. До кога работниците ќе ги трпат неправдите? Синдикатот кој требаше да излезе во пресрет на нивните барања, заборави зошто е формиран. Наместо за подобрување на положбата во која се наоѓаат работниците, ССМ се занимаваше со тоа кој во него плаќа членарина, и како да го избркаат оној кој не ја исполнил таа обврска. Но, на оние кои упатуваа критики за нефункционалноста на ССМ им се одговараше со изјави од типот на "слободни

Ванчо Муратовски е старо-новиот лидер на Сојузот на синдикатите на Македонија. Дали во новиот мандат тој ќе ги поведе работниците во офанзивна борба против владејачката гарнитура, или повторно ќе се занимава со (не)единството во ССМ?

Во периодот кој е зад нас бевме сведоци дека, наместо реформите и работничките права, на ССМ пресудна му беше членарината, и како да се избрка оној кој не ја исполнил таа обврска.

РА МУРАТОВСКИ ЌЕ БИДЕ

стрелци кои сакаат да го уништат Синдикатот".

Во наредниот период ќе треба тој или да се престрои или да се распадне. Во спротивно само им се фрла прав во очите на оние кои ги избрале синдикалните лидери. Со ваков начин на работа на ССМ, со огромна сиромаштија, со околу 400.000 невработени, нема ништо да се постигне од двете усвоени резолуции на 17. Конгрес на ССМ, за намалување на невработеноста, и за јакнење на единството на Синдикатот.

Дека нешто не е в ред со ССМ ни укажаа и претставниците на меѓународните синдикати. Според нив, процесот на реформи трае долго, а суштинска задача на Синдикатот треба да биде независноста од директорите и од политичките партии, како и негова професионализација. Отсуството на реформи, како што потенцира и Ибер Камбие, претставник на Меѓународната конфедерација на слободни синдикати, само ќе го продолжи раздружувањето.

Муратовски не исполни ниту едно од ветувањата и наместо поголеми работнички права, тој ги намали постојните, носејќи одлуки без да ја консултира базата и не ја користеше моќта на преговарање. Иако имаше фалби дека ССМ учествуваше во изработката на Законот за работни односи, односно некои од неговите забелешки



беа прифатени, реалноста покажува дека овој Закон и не е така добар, особено во поглед на прогласувањето технолошки вишок, правото на штрајк и одмор.

"Робови сме на оние кои ги создадовме, а овој Синдикат не најде шанса да ја исплука власта ниту еднаш во овие четири години".

Во оваа насока се движеа и останатите критики од противниците на Муратовски. Но, тие не го исплашија новиот синдикален лидер, кој се пофали дека не продава демагогии и како успеал да биде лидер во две влади и да го одржи Синдикатот заедно. А единството ќе биде негова најважна работа и во наредниот период. Но, колку досега постоеше единство во ССМ, знаеме! Неговите ривали коментираа, Муратовски рабо-

теше стереотипно, без компромис со останатите синдикалци. Патуваше без да даде отчет каде патува и зошто.

СЕНЗАЦИОНАЛНОСТ

Муратовски своите стрели ги упати и кон новинарите кои, според него, барале само сензационализам. Тој ги советува: "Не сум премиерот па да ве критикувам, но не сте коректни кога барате сензационализам во ССМ. Критикувајте ме за она што не го работиме добро, немојте да критикувате дали Муратовски купувал мебел и дали со себе носел обезбедување".

Старо-новиот лидер потенцира дека тоа што на 17. Конгрес на ССМ немало ниту еден висок претставник на Владата доволно говорело

за тоа колку се блиски односите на ССМ со власта.

"Соодветно ќе се однесуваме, доаѓаат избори и првиот пенал го шутира ССМ", изјави Муратовски.

Но, ако го шутира како досега, тогаш сигурно ССМ ќе добие автогол. Сепак, и на овој Конгрес се покажа како гласа диригирано членство. Конкурентите на Муратовски, Живко Митревски, претседател на гранскиот синдикат од дрвната индустрија и шумарството, и Бранко Мушкарски, правник во Синдикатот на металците, енергетичарите и рударите, не беа изненадени од исходот.

"Резултатот на изборот не е одраз на желбата на членството, туку последица од диригираната структура на делегатите од тесен круг луѓе. Проблемите со изборот на делегатите не беа поправени, па поради тоа се повлече и кандидатот од ЕСМ, Роберт Симоновски. Делегати од неколку гранкови синдикати беа пријавувани и менувани по крајниот рок за делегирање. Задоволен сум од освоениот број гласови, кои покажаа желба за промени. Понудив програма за излез од кризата, за модерен европски синдикат, кој силата ќе ја црпи од членството и ќе биде реален социјален партнер. Но, победи стереотипната програма која не даде резултати", изјави Живко Митревски, најсериозниот противкандидат на Муратовски.

ИСПРАТИ
СМС

КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ
ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: **SON** помни Толкувањето го добиваш веднаш.

*со празно место како во примерот